

20130130479

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2013
21 .07-409/1
2013

21

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1

(: ').

2

1)

2)

3)

3

(1)

-

(, ')
e ,

-

-

-

(2) (1)

(1) 4

(2)

(3) 2

(4)² (3)

(1) 5

(2) (:)

(3) (2)

(4) (),

(2)

(5) (:),

20%

(6)

:

- (

-),

- ,

- ,

- ,

- ,

- 2% 5% ,

- , 15

- ,

- ,

- ,

- ,

-)

- (7)

- , 0,5%

(8)

10%

2%

6

(1)

(2)

(3) 30 (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

10%

15

15

7

(1)

15

(2)

8

(1)

(2)

(3)

15

(1)

(4)

(5)

(6)

(5)

(1)

9

(2)

(1)

(3)

30

10

2

2

(1)

11

(2)

2

(1)

(1)

(3)

(4)

(2)

(3)

(5)

12

o

(1) 13
5 (4)
.

(2) .
14
“ 2/94). („

15
“ “